



МАЛТА

Малта е мала островска земја сместена во средиштето на Медитеранот, подеднакво оддалечена од Сицилија и од Тунис. Малтешкиот архипелаг го сочинуваат 3 острови, најголемиот е Малта, помалиот Гозо и ненаселениот Комино. Топлата медитеранска клима ја чини Малта идеална за одмор и учење. Поради својата стратешка местоположба Малта низ текот на историјата била под окупација на многумина, од Фениќани, Римјани, Арапи, Темплари, Французи до Британци. Сите тие оставиле трага на островот во вид на богато историско наследство. Медитеранската култура е доминантна на Малта, но 150 години британскиот колонијализам оставил трајно влијание на земјата и јазикот. Англискиот е службен јазик на Малта па така и повеќето дневни весници се на англиски јазик како и англискиот начин на возење на лева страна. Католичката вера е мнозинска и на островот се наоѓаат голем број на преубави цркви. Малта има за секого по нешто: медитеранска клима, кристално чисто море, единствени историски знаменитости, преубави мали села, автентични прослави и обичаи, интересен забавен дневен и ноќен живот, многу локали, ноќни барови, ресторани и продавници кои се многу привлечни за туристите.

Време вон наставата – се одвива под водство на искусни тутори и вклучува различни активности во работните денови, попладне и навечер како и целодневни активности во тек на викендот. Излетите подразбираат обиколка на Малта и главниот град Валета, Мдина и Рабат, како и посета на соседниот остров Комино и излет во прочуената Плава Лагуна. За забава тука се посетите на песочните плажи, банана риде, одбојка, фудбал и други спортови во тек на денот, додека навечер се организираат диско вечери, вечер на филмот, караоке, шопинг вечер, ноќно крстарење, куглање, скара... Секој понеделник се организира забава за добредојде за новите учесници каде се запознаваат со школата, организаторите како и со веќе дојдените учесници.



am Language Studio Возраст 8-12 и 13-18 години ГРУПНО ПОАЃАЊЕ

Како една од најстарите школи на англиски јазик на Малта **am Language Studio** има успешна традиција во работата за што говорат задоволните учесници. Кампот за тинејџери е осмислен така што учесниците можат да го унапредат своето знаење на англискиот јазик во забавно и динамично опкружување. Специјално осмислената програма комбинира настава во училиница со екскурзии и активности со цел учесниците максимално да го искористат престојот на програмата и лесно да ја премостат несигурноста кога е во прашање комуникацијата на англиски јазик со другите учесници. Вон наставните активности се осмислени со цел да им овозможат на учесниците на курсот што поуспешно да се интегрираат и да ги разберат обичаите и културата на домаќините. Наставата се одржува во Младинскиот центар во пост - колонијалната зграда од викторијански период која е една од водечките приватни школи на Малта а која во тек на летото ја користат исклучиво учесниците на програмата. Сместена е во резиденцијалниот дел на Слиема, школото се наоѓа во тивко опкружување. Во приземјето се наоѓа голема сала, а на два ката се наоѓаат 35 светли училници. Околу зградата има голем двор со соодветен простор за рекреативни активности.

Стандардниот курс подразбира 20 часови по 45 минути неделно, кои се одржуваат од понеделник до петок од 09:00-12:30 часот. По доаѓањето се работи тест за проценка на познавање на јазикот, по кои резултати децата ќе се групираат по групи од 12-15 учесници на исто јазичко ниво. Групите се интернационални а децата се на слична возраст што го чини учењето на јазикот уште поинтересно. Наставата е базирана на конверзација низ разговор и дискусии на различни теми, игри и глума, што во многу го збогатува речникот и сигурноста во јазикот. Сите предавачи имаат лиценци и се квалификувани да предаваат на тинејџери.

Сместување - во рамките на хотел со 3*, идеално лоциран на морскиот брег, а на пешачка оддалеченост до главната шопинг зона на Слиема, со панорамски ресторан, кафулиња со поглед на шеталиштето покрај море. Собите се повеќекреветни (трокреветни и четворокреветни) и сите имаат клима, телефон, ТВ, сеф, сопствено купатило. Децата имаат целодневно внимание од водичот на групата. Исхраната е од типот Полн пансион, при што ручекот е во форма на ланч пакет, а вечерата е топол оброк на база на шедска маса. Постелнината е обезбедена и собите се чистат еднаш неделно. Интернет е обезбеден со доплата.

Број на часови неделно	Ниво	Големина на група	Возраст	Настава	Траење на курсот	Термин
20 (45')	Елементарен до напреден	Макс. 12-15	8-12 i 13-18	9:00 - 12:30	2 недели	04.08-18.08.2013.

Цена на курсот	2 недели
Регистрација	€ 50
Хотелско сместување – 1/3 и 1/4 соби, полн пансион	€ 1284

**МОЖНА Е ИСПЛАТА НА ПРОГРАМАТА НА 6 РАТИ
СЕКОЈА РАТА ИЗНЕСУВА € 214.**

Цената на аранжманот вклучува:

- Регистрација
- Настава во траење од 20 часови неделно
- Материјал за настава
- Сертификат на крај на курсот
- Сместување во хотел со 3* со полн пансион (доручек, ручек, вечера)
- Програма за попладневни и вечерни активности
- Програма со екскурзии и обиколка со водич
- Повратен трансфер од/до аеродром на Малта
- Водич на група
- Банкарски трошоци



Цената на аранжманот не вклучува:

- Авионска карта (агенцијата обезбедува авио карти за целата група)
- Лични трошоци

Напомена:

- Програмата е работена на база од минимум 6 пријавени учесници
- Организаторот(школата) го задржува правото во случај на недоволен број на пријавени учесници да ја откаже програмата
- Датумот на поаѓање не е фиксен и може да биде поместен неколку дена во зависност од авио превозникот.



Цената е дадена во евра за уплата во денари по курсот 1 € = 62 мкд

Контакт во Македонија:

Skopje, Macedonia, 27 Mart 10
tel: +3892 3290 600, fax: 3290 400
e-mail: contact@atlas-travel.com.mk
www.atlas-travel.com.mk

